



Македонските граѓани наскоро ќе може да користат интернет на македонско кирилично писмо преку нов национален кириличен domeјн. За таа цел Македонската академска истражувачка мрежа МАРнет на својата веб страница (www.marnet.mk), денеска постави прашалник кој кириличен domeјн најадекватно би ја претставувал Македонија во меѓународното интернет пространство.

Процесот на прибирање предлози ќе трае до 3 декември, по што тие ќе бидат разгледани од МАРнет и ќе се одредат низите кои ги задоволуваат пропишаните технички критериуми. Еден од најбитните услови е низата на карактери која што го означува интернационализираниот врвен domeјн значајно да го претставува името на соодветната земја или територија, информираа на прес-конференција министерот за информатичко општество и администрација Иво Ивановски и директорот на МАРнет Сашо Димитријевски.

За низа која значајно го претставува името на земјата се смета онаа која е на официјалниот јазик на земјата и го претставува целосното име, дел или некаква кратка форма на името на земјата. По определување на низите што ќе ги исполнуваат сите критериуми за да станат интернационализиран врвен кириличен domeјн, ќе бидат ставени на гласање на веб страницата на МАРнет. По завршување на процесот на гласање, што ќе трае еден месец, а во кој ќе може да се вклучат сите заинтересирани граѓани, здруженија или правни субјекти, предложената низа која ќе освои најголем број гласови ќе биде ставена во официјалното барање за започнување на процесот за добивање на врвниот кириличен домен за Република Македонија до надлежната меѓународна организацијата ICANN.

Министерот Ивановски апелира граѓаните, невладините организации и сите институции да се вклучат во изборот за да се дојде до најадекватниот домен со кој Република Македонија ќе биде препознатлива на интернет. Предлозите треба да бидат различни

од постоечкиот латиничен домен .mk. Потребно е да се направи нова ознака и дали тоа ќе биде мкд кирилично, или .македонија или .маакд, останува на граѓаните, но ИКАНН го бара доменот што ќе биде на мајчин јазик да биде различен од тој на латинично писмо. Се надевам дека граѓаните ќе излезат со креативни решенија кои ќе бидат во интерес и на идентитетот и на Република Македонија, истакна Ивановски.

Според директорот на МАРНЕТ, основното правило на ИКАНН за делегирање и добивање врвен домејн предвидува името со кое ќе се аплицира да произлезе од јавна расправа и тоа јасно да се покаже при процесот на аплицирање.

ICANN како организација што ги контролира домејн кодовите на највисоко ниво од 2009 година овозможи покрај латинични да се регистрираат домејн веб страници на повеќе јазици. Македонија по изборот и регистрацијата ќе биде петта држава во светот со регистриран кириличен домејн. Моментно свои кирилични национални домејни имаат регистрирано Руската федерација, Србија, Казахстан и Монголија.

Изборот на националниот кириличен домен што го спроведува МАРнет се одвива под мотото „Интернетот учи кирилица да го научиме заедно“.